



МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА
KOALICIONI RURAL



ОГЛАС

Датум на објава: 28.09.2020 година

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница”, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на **1 експерт/ка** за изработка на водич за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг за растително и сточарско производство.

Правилниците за олеснета продажба на производи од растително и животинско потекло се едни од најзначајните подзаконски акти кои што ја уредуваат продажбата на производи од куќен праг и кои што треба да ги зголемат приходите на земјоделските производители, а во исто време и да им дадат можност со соодветна регистрација и исполнување на критериумите за квалитет и безбедност на храна да обезбедат загарантирана и сигурна продажба на сопствените производи од домот. Ваквите правилници директно ќе придонесат кон зголемување и на економската сигурност на жените производителки на земјоделски и традиционални производи.

Од друга страна пак, правилниците како документи не се толку едноставни и лесно разбирливи за целната група, па токму поради тоа е потребно нивно разјаснување и доближување до производителите и производителките.

Експертот/ката треба да ги исполнува следниве општи критериуми:

- Да има универзитетско образование;
- Да го познава секторот земјоделство и рурален развој;
- Познавањето на условите и моменталната положба на жената од руралната средина, како и искуството во изготвување на анализи и истражувања ќе се смета за предност.

Крајниот резултат кој што треба да се достигне во рамките на оваа активност во проектот е:

Р.3. Зголемени знаења и вештини за застапување за економско јакнење кај жените од руралните средини

Експертот/ката ќе биде ангажиран/а вкупно 5 работни денови.

Кандидатите кои што се заинтересирани за повикот треба да достават професионална биографија (CV) и финансиска понуда најдоцна до **09 октомври 2020 година во електронска форма** на следнава е-mail адреса: rkoalicija@gmail.com

Проектот “Родовата еднаквост - клуч за економски силна рурална заедница“ е финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ спроведуван од Мрежата за Рурален Развој, а финансиран од We Effect и Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида)